



## **НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

---

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 158/10), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### **О Д Л У К А**

#### **за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија (неофицијален пречистен текст)<sup>1</sup>**

1. Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) наплатува надоместок за услугите што ги врши во своето работење според тарифата од оваа одлука (во понатамошниот текст: тарифа).
2. Народната банка го наплатува надоместокот за услуги од точка 1 на оваа одлука по одделни видови на работа според оваа тарифа:

#### **I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ**

Народната банка врши работи на девизни дознаки во странство, работи со документи примени на инкасо, работи со девизни гаранции, работи со девизни акредитиви, работи со девизи и ефективни средства за плаќање со државната власт и органите на државната управа.

---

<sup>1</sup> Ова претставува неофицијален пречистен текст на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија. Неофицијалниот пречистен текст на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија ги опфаќа Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.100/12), Одлуката за дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.50/13, 63/13), Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.121/13) , Одлука за измена на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија(“Службен весник на Република Македонија" бр.116/14) и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.49/15).

Основица за пресметување на надоместоците за работи на девизни дознаки во странство, работи со странски ефективни средства за плаќање и работи со документи примени на инкасо, претставува денарската противвредност пресметана со примена на продажните курсеви на девизите коишто Народната банка ги користи при вршењето платен промет со странство за потребите на државните органи, коишто важат на денот на склучување на трансакцијата. Надоместокот се наплатува во денари, веднаш при склучувањето на трансакцијата. Поимот „склучување трансакција“ значи преземање на документацијата поврзана со девизните работи од страна на Народната банка.

Надоместокот за издадените девизни гаранции и девизни акредитиви се наплатува однапред за секое тримесечје, а секое започнато тримесечје се смета како цело. Во случаите кога девизната гаранција или акредитивот нема да се искористат целосно или делумно, надоместокот не се враќа.

Основица за пресметување на надоместоците за работи со девизни гаранции и работи со девизни акредитиви претставува денарската противвредност пресметана со примена на продажните курсеви на девизите коишто Народната банка ги користи при вршењето платен промет со странство за потребите на државните органи, коишто важат на денот на склучување на трансакцијата, односно првиот ден на секое календарско тримесечје. Надоместокот се наплатува во денари при склучувањето на трансакцијата, односно осум дена од почетокот на секое тримесечје.

<b>Тарифен број</b>	<b>Вид на работа</b>	<b>Висина на надоместокот</b>
---------------------	----------------------	-------------------------------

### **1. Работи со девизни дознаки**

1.1	Девизна дознака во странство	0,2 процента, но не повеќе од 5.000 денари
1.3	СВИФТ-трошоци за дознака во странство	500 денари
1.4	Измена на претходно извршена дознака во странство	1.500 денари
1.5	Сторнирање дознака во странство	500 денари

За дознака во странство на износ помал од 250 евра, налогодавецот е должен да ги плати сите надоместоци и трошоци со кои странскиот кореспондент ја товари Народната банка. Овие надоместоци и трошоци се плаќаат во денари согласно со прописите.

## **2. Работи со странски ефективни средства за плаќање**

2.1	Продавање ефективни странски средства за плаќање на овластени комерцијални банки	Без надоместок со трансфер на девизи на сметките во странство
2.2	Купување ефективни странски средства за плаќање од овластени комерцијални банки	Без надоместок со трансфер на девизи на сметките во странство
2.3	Продавање ефективни странски средства за плаќање на органите на државната власт и органите на државната управа	2,0 проценти, но не помалку од 1.000 денари и не повеќе од 5.000 денари
2.4	Купување ефективни странски средства за плаќање од органите на државната власт и органите на државната управа	1,0 процент, но не помалку од 1.000 денари
2.5	Анулирање чекови	2,0 проценти, но не помалку од 2.000 денари

## **3. Работи со документи примени на инкасо**

3.1	Лоро и ностро документиран инкасо наспроти плаќање	0,5 проценти, но најмалку 1.000 денари, а најмногу 100.000 денари
3.2	Испраќање документи во странство без плаќање и примање документи од странство без обврска за Народната банка	5.000 денари
3.3	Испраќање меница во странство	10.000 денари по пратка

## **4. Работи со девизни гаранции**

4.1	Издавање ностро-гаранција со покритие во форма на депозит на сметка кај Народната банка	1 процент, но не помалку од 10.000 денари и не повеќе од 300.000 денари (се наплатува тримесечно)
4.2	Обработка на документи за ностро-гаранции или измена на услови на издадена ностро-гаранција	5.000 денари по поединечно примени документи или поединечна измена
4.3	Обработка на документи за лоро-гаранција	5.000 денари по поединечно примени документи
4.4	Известување за лоро-гаранција без обврски за Народната банка	5.000 денари
4.5	Исплата за документите предвидени во лоро-гаранциите	5.000 денари
4.6	Измена на условите на лоро-гаранцијата	5.000 денари по поединечна измена

## **5. Работи со девизни акредитиви**

5.1	Отворање ностро-акредитив кај Народната банка	0,3 проценти од вредноста на акредитивот со покритие во форма на депозит кај Народната банка
		0,5 проценти од вредноста на акредитивот со покритие во форма на депозит кај странската банка

		Висината на надоместокот не може да биде помала од 5.000 денари и повеќе од 100.000 денари (се наплатува тримесечно)
5.2	Прифаќање и обработка на документи	5.000 денари по поединечно прифатени документи
5.3	Потврда на ностро-акредитив	5.000 денари
5.4	Измена на условите на ностро-акредитив, (вклучувајќи пренос и сторнирање)	5.000 денари по измена
5.5	Известување на корисникот без обврска на Народната банка	5.000 денари по поединечно известување
5.6	Пренос на лоро-акредитив	5.000 денари по извршен пренос
5.7	Измена на условите на лоро-акредитив (вклучувајќи и сторнирање)	5.000 денари по поединечна измена
5.8	Манипулација со документите по лоро-акредитив	5.000 денари по поединечно примени документи
5.9	Обработка на прилив врз основа на лоро-акредитив	5.000 денари по поединечен прилив

На ностро-акредитивот, налогодавачот е должен да ги плати сите надоместоци и трошоци со кои странскиот кореспондент ја товари Народната банка.

## **6. Тековни сметки на нерезиденти**

6.1	Отворање и водење девизни сметки на нерезиденти	7.000 денари месечно
-----	---	-------------------------

## **II. ТРЕЗОРСКИ РАБОТИ**

<b>Тарифен број</b>	<b>Вид на работа</b>	<b>Висина на надоместокот</b>
<b>7. Чување во депо</b>		
7.1	Затворено (запечатено) депо со ознака на вредноста	Без надоместок
7.2	Затворено (запечатено) депо без ознака на вредноста	Без надоместок
7.3	Запечатено депо со резервни клучеви (само од банки)	8.000 денари по депо годишно (се наплатува однапред на годишна основа)
7.4	Чување скапоцени предмети и ефективни странски пари во депо врз основа на судски налог	Без надоместок
<b>8. Дистрибуција и замена на готовина</b>		
8.1	Издавање готовина на банки овластени за вршење платен промет	0,2 процента од номиналната вредност на издадената готовина
8.2	Замена на оштетени банкноти - денари	Без надоместок
8.3	Замена на оштетени ковани пари	Без надоместок
8.4	Продажба на пари за нумизматички потреби на домашни и странски лица	10% од номиналната вредност на продадените пари

8.5	Замена на оштетени банкноти при обид за кражба и активирање средства против кражба со документ од МВР	Без надоместок
8.6	Замена на оштетени банкноти при обид за кражба и активирање средства против кражба без документ на МВР	3 денари по единица банкнота која е доставена за замена

### III. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ, СОГЛАСНОСТИ, ОДОБРЕНИЈА И ПОДАТОЦИ

Тарифен број	Вид на работа	Висина на надоместокот
<b>9. Работи со банки, штедилници, други трговски друштва и физички лица</b>		
9.1	Разгледување барање за издавање дозвола за основање банка, филијала на странска банка и друштво за издавање електронски пари	200.000 денари
9.2	Разгледување барање за издавање дозвола за статусни промени на банки/друштво за издавање електронски пари/штедилница и за преобразба на штедилница во банка	150.000 денари
9.3	Разгледување барање за издавање претходна согласност за отворање претставништво на странска банка	90.000 денари
9.4	Разгледување барање за добивање претходна согласност за стекнување акции/удели чиј вкупен кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% или 75%, од вкупниот број акции или од вкупниот број издадени акции со право на глас/удели, во банка/друштво за издавање електронски пари/штедилница	90.000 денари
9.5	Разгледување барање за добивање согласност за стекнување акции/удели чиј вкупен кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% или 75%,	90.000 денари

од вкупниот број акции или од вкупниот број издадени акции со право на глас/удели, во банка/друштво за издавање електронски пари/штедилница врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон

- 9.6 Разгледување барање за добивање претходна согласност за: 60.000 денари
- измени и/или дополнување на статут/договор/изјава на банка/ друштво за издавање електронски пари/ штедилница;
  - именување член на Надзорен одбор на банка/штедилница/ друштво за издавање електронски пари;
  - именување член на Управен одбор/управител на банка/друштво за издавање електронски пари/ штедилница;
  - основање подружница, филијала или претставништво на банка во странство или стекнување капитални делови во банка;
  - основање филијала на друштво за издавање електронски пари во странство;
  - основање или стекнување капитални делови коишто изнесуваат над 10% од сопствените средства на банката, директно или индиректно, во небанкарска финансиска институција или во нефинансиска институција;
  - промена на име и седиште на банка/штедилница/друштво за издавање електронски пари;
  - престанување со работење на банката/штедилницата/друштвото за издавање електронски пари/ кога акционерите/содружниците ќе донесат одлука за престанување со работа на банката/друштвото за издавање електронски пари/штедилницата, а не постојат услови за стечај.
  - преобразба на штедилница во финансиско друштво.
- 9.7 Разгледување барање за добивање претходна согласност за отпочнување со вршење на 80.000 денари



активностите:

- издавање електронски пари доколку е уредено со посебен закон;
- платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- тргување со девизни средства што вклучува и тргување со благородни метали;
- тргување со хартии од вредност;
- тргување со финансиски деривати;
- управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на клиенти;
- давање услуги на банка - чувар на имот;
- купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност;
- други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши банка.

9.8	Разгледување барање за добивање дозвола за вршење менувачки работи	30.000 денари
9.9	Разгледување барање за измена на дозволата за вршење менувачки работи за ново менувачко место	20.000 денари
9.10	Разгледување барање за измена на дозволата за вршење менувачки работи при промена на адресата на менувачкото место освен при промена на името и/или бројот на улицата врз основа на одлука на надлежен орган	10.000 денари
9.11	Разгледување барање за добивање дозвола и согласност за вршење услуги брз трансфер на пари	90.000 денари
9.12	Разгледување барање за добивање претходна согласност за вршење услуга брз трансфер на пари, заради нова просторија во која ќе се врши услугата брз трансфер на пари	50.000 денари
9.13	Разгледување барање за добивање претходна согласност за вршење услуга брз трансфер на пари, заради промена на адресата на просторијата во која се врши услугата брз трансфер на пари	30.000 денари

9.14	Разгледување барање за добивање претходна согласност за секоја промена во документацијата, информациите и податоците за добивање дозвола за вршење услуги брз трансфер на пари, освен барањата наведени во точките 9.14 и 9.15 од оваа одлука.	4.000 денари
9.15	Евидентирање на договорот склучен помеѓу давателот на услугата брз трансфер на пари и субагентот, во Регистарот на даватели на услуга брз трансфер на пари	10.000 денари
9.16	Евидентирање измена на договор склучен помеѓу давателот на услуга брз трансфер на пари и субагентот, во Регистарот на даватели на услуги брз трансфер на пари	5.000 денари
9.17	Разгледување барање за добивање одобрение за отворање и имање сметка кај странска банка	3.000 денари
9.18	Разгледување барање за издавање одобрение за плаќање во ефективни странски пари	0,2% од вредноста на барањето, но не помалку од 300 денари
	Основица за пресметување на надоместокот од тарифниот број 9.19. е денарската противвредност на износот од барањето пресметана со примена на средните курсеви на девизите од курсната листа на Народната банка коишто важат на денот на поднесувањето на барањето. Надоместокот се наплатува во денари, на денот на поднесувањето на барањето.	
9.19	Давање податоци на физички лица од Регистарот на податоци за изложеноста на кредитен ризик на правните и физичките лица кон банките и штедилниците (Кредитен регистар)	500 денари
9.20	Разгледување барање за добивање согласност за вршење микроплаќање	80.000 денари
9.21	Разгледување барање за упис на евиденциска сметка	3.000 денари

9.22	Издавање податоци за состојба на евидентирани заеми, со цел поведување постапка на конверзија на заеми во основна главница пред Централниот регистар на Република Македонија	1.500 денари
9.23	Рачен внос на месечни извештаи за состојба и промени на евиденциски сметки доставени во тврда копија, наместо во електронска форма пропишана со упатство.	50 денари од образец
9.24	Давање стручно мислење за начинот на примена на прописите по барање од трети лица, кои не се известувачи на статистички податоци и не се контролирани од страна на Народната банка	5.000 денари

#### IV. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Тарифен број	Вид на работа	Висина на надоместокот
<b>10. Еднократни трошоци за приклучување и тестирање</b>		
10.1	Еднократни трошоци за приклучување и тестирање според начинот број 1	50.000 денари
10.2	Еднократни трошоци за приклучување и тестирање според начинот број 2	50.000 денари
<b>11. Еднократни трошоци за индиректно учество</b>		
11.1	Еднократни трошоци за индиректно учество според начинот на пренесување број 1	10.000 денари
11.2	Еднократни трошоци за индиректно учество според начинот на пренесување број 2	10.000 денари
<b>12. Промена на начинот на пренесување на пораки во МИПС</b>		
12.1	Промена на начинот на пренесување број 1	2.000 денари
12.2	Промена на начинот на пренесување број 2	2.000 денари

### **13. Месечно членство**

13.1	Месечно членство за носител на платен промет според начинот на пренесување број 1	72.000 денари
	Месечно членство за носител на платен промет според начинот на пренесување број 2	36.000 денари
13.2	Месечно членство за клириншка куќа	Без надоместок
13.3	Месечно членство за останати директни учесници кои вршат плаќања според начинот на пренесување број 1	24.000 денари
	Месечно членство за останати директни учесници кои вршат плаќања според начинот на пренесување број 2	12.000 денари
13.4	Месечно членство за останати директни учесници кои не вршат плаќања	3.000 денари

### **14. Единици за пресметка**

Односот налози за плаќање/единици за пресметка е следниов:

- за периодот до 14:00 часот, еден налог за плаќање е една единица за пресметка,
- за периодот од 14:00 часот до 15:00 часот, еден налог за плаќање е две единици за пресметка,
- за периодот од 15:00 часот до 16:00 часот, еден налог за плаќање е пет единици за пресметка,
- за периодот по 16:00 часот, еден налог за плаќање е десет единици за пресметка.

Како време на прием на налогот за плаќање се смета:

- за начинот број 1, кога СВИФТ го доставил налогот за плаќање во МИПС,

- за начинот број 2, кога МИПС го потврдил приемот на налогот за плаќање со потврда.

Во случај плаќањето да застане во редот на чекање, тогаш се зема времето кога е извршено порамнувањето на плаќањето.

Како единствено валидно време се смета времето на МИПС. Сите други времиња на локалните компјутери на учесниците не се релевантни за пресметка.

Периодите на прием ги вклучуваат и завршните времиња.

Ако носителот на платниот промет има помал број единици за плаќање од минималниот пропишан број единици за плаќање, тогаш му се наплатува минималниот пропишан број единици за плаќање.

Се пропишува минималниот број единици за плаќање да биде еднаков на бројот на сметките на правни лица пријавени во ЕРТС од страна на носителот на платниот промет на крајот на последниот ден во месецот за кој се врши наплата.

14.1	За првите 1.000 единици за пресметка во месецот според начинот на пренесување број 1	12 денари по единица за пресметка
14.2	За првите 1.000 единици за пресметка во месецот според начинот на пренесување број 2	6 денари по единица за пресметка
14.3	За следните 5.000 единици за пресметка во месецот според начинот на пренесување број 1	9 денари по единица за пресметка
14.4	За следните 5.000 единици за пресметка во месецот според начинот на пренесување број 2	5 денари по единица за пресметка
14.5	За следните неограничен број единици за пресметка според начинот на пренесување број 1	7 денари по единица за пресметка

14.6	За следните неограничен број единици за пресметка според начинот на пренесување број 2	4 денари по единица за пресметка
14.7	За налози за плаќање во корист на трезорската сметка и сметката на Народната банка за редовно работење, без разлика на бројот единици за пресметка (овие единици за пресметка не влегуваат во вкупниот збир) според начинот на пренесување број 1	7 денари по единица за пресметка
14.8	За налози за плаќање во корист на трезорската сметка и сметката на Народната банка за редовно работење, без разлика на бројот на единици за пресметка (овие единици за пресметка не влегуваат во вкупниот збир) според начинот на пренесување број 2	4 денари по единица за пресметка
14.9	За налози за плаќање на товар на сметката на клириншката институција, без разлика на бројот трансакции според начинот на пренесување број 1	7 денари по единица за пресметка
14.10	За налози за плаќање на товар на сметката на клириншката институција, без разлика на бројот на трансакции според начинот на пренесување број 2	Без надоместок

**15. Месечни цени на останатите пораки**

15.1	За пратена порака МТn92 според начинот на пренесување број 1	15 денари
15.2	За пратена порака МТn92 според начинот на пренесување број 2	5 денари
15.3	За пратена порака МТn95 според начинот на пренесување број 1	15 денари
15.4	За пратена порака МТn95 според начинот	5 денари

	на пренесување број 2	
15.5	За пратена порака МТ920 според начинот на пренесување број 1	15 денари
15.6	За пратена порака МТ920 според начинот на пренесување број 2	5 денари
15.7	За пратена порака МТ985 според начинот на пренесување број 1	15 денари
15.8	За пратена порака МТ985 според начинот на пренесување број 2	5 денари
15.9	За пратени пораки МТ999 и МТ199 според начинот на пренесување број 1	10 денари
15.10	За пратени пораки МТ999 и МТ199 според начинот на пренесување број 2	5 денари
15.11	За пратени пораки МТ999 до сите учесници според начинот на пренесување број 1	800 денари
15.12	За пратени пораки МТ999 до сите учесници според начинот на пренесување број 2	750 денари

#### **16. Месечни цени на примените пораки**

16.1	За прием на пораки МТ900 според начинот на пренесување број 1	Без надоместок
16.2	За прием на пораки МТ900 според начинот на пренесување број 2	Без надоместок
16.3	За прием на пораки МТ910 според начинот на пренесување број 1	10 денари
16.4	За прием на пораки МТ910 според начинот на пренесување број 2	5 денари
16.5	За прием на пораки МТ942 според начинот на пренесување број 1	10 денари
16.6	За прием на пораки МТ942 според начинот	5 денари

- на пренесување број 2
- 16.7 За прием на пораки МТ940 според начинот на пренесување број 1 15 денари
- 16.8 За прием на пораки МТ940 според начинот на пренесување број 2 5 денари

### **17. Други услуги во платниот промет**

- 17.1 Неизвршено тестирање на резервната врска со главната локација за платни пораки (врска со МИПС) според начинот на пренесување број 2 (за секој започнат ден по истекот на времето за проверка на линијата) 1.000 денари
- 17.2 Продолжување на работното време на барање на учесник 600 денари за минута за продолжување до 60 минути; 1.200 денари за минута за продолжување над 60 минути, со исклучок на последниот работен ден во годината кога не се наплаќа надомест за продолжување на работното време над 60 минути
- 17.3 Внесување налози од пренослив медуим на учесникот (налозите се тарифираат како да пристигнале на начинот на пренесување број 2) 1.000 денари
- 17.4 Обработка на налог на хартија 1.000 денари



Налозите на хартија се примаат најдоцна до 14:00 часот во тековниот работен ден.

По исклучок, од секој учесник може да се примат најмногу пет (5) налози на хартија на товар на неговата сметка по овој термин, но најдоцна триесет (30) минути пред затворањето на МИПС.

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 17.5 | Обработка на налог за хартија на товар на сметка за задолжителна резерва | Без надоместок   |
| 17.6 | Обработка на налог на хартија на товар на туѓа сметка согласно со закон  | 1 процент од износот на налогот, но не помалку од 5.000 денари, а се наплатува од сметката од којашто се врши задолжувањето  |
| 17.7 | Обработка на решение за присилна наплата                                 | 100 денари за секој износ за кој се пресметува камата (минимум за една спецификација за налози за присилна наплата е 1.500 денари) и се наплатуваат од сметката од којашто се врши задолжувањето |
| 17.8 | Внесување налози за присилна наплата во платниот систем                  | 50 денари за еден налог, се наплатуваат од сметката од којашто се врши задолжувањето   |

17.9	Известување за пресметка на камата врз основа на решение за присилна наплата	500 денари за еден износ
17.10 <sup>2</sup>	Надомест за враќање налог за присилна наплата на извршител поради неправилно пополнување согласно со важечките прописи.  Надоместокот од потточка 17.10 се наплатува од извршителот на почетокот на месецот врз основа на фактура за претходниот месец, во рок од осум дена од денот на издавањето.	1.000 денари
17.11	Преписи од архивите со плаќања	50 денари по страница, но не помалку од 500 денари по барање
17.12	Дополнително доставување извод на хартија	50 денари по извод
<b>18. Издавање потврда за состојбата на сметката</b>		
18.1	За еден (1) ден	200 денари
18.2	За период до пет (5) дена	400 денари
18.3	За период до триесет (30) дена	600 денари
18.4	За период до шеесет (60) дена	1.000 денари
18.5	За период над шеесет (60) дена	1.000 денари за периодот до шеесет (60) дена и 10 денари за секој нареден ден

---

<sup>2</sup> Потточката 17.10 се применува од 1 октомври 2014 година.

**19. Надомест за водење сметка врз основа на долговен промет на сметка**

19.1	За долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ103 или МТ202.	0,006%
	По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, надоместокот за водење сметка врз основа на долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ103 или МТ202 изнесува:	
	– за меѓубанкарско тргување на пазарот на депозити со рочност преку ноќ;	0,002%
	– за пласирање средства во расположливи депозити преку ноќ кај Народната банка;	0,0005%
	– за тргување со хартии од вредност (дефинитивни и репо-трансакции) на пазарите преку шалтер помеѓу пазарните учесници, со исклучок на трансакциите поврзани со монетарните инструменти на Народната банка.	0%
	Наплатата се врши на почетокот на секој месец за претходниот месец.	
19.2	За долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ204	0,032 %
	По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, за долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ204 за тргување со хартии од вредност (дефинитивни и репо-трансакции) на пазарите преку шалтер помеѓу пазарните учесници, со исклучок на трансакциите поврзани со монетарните инструменти на Народната банка.	0%
	Наплатата се врши на почетокот на секој месец за претходниот месец.	

“

## V. ДРУГИ РАБОТИ

Тарифен број	Вид на работа	Висина на надоместокот
<b>20. Издавање податоци на барање на правни и физички лица</b>		
20.1	Потврда за курсеви за странски валути од Курсната листа на Народната банка за период до 30 дена	500 денари
20.2	Потврда за курсеви за странски валути од Курсната листа на Народната банка за период над 30 дена	1.000 денари
20.3	Потврда за курсеви за странски валути од Курсната листа на Народната банка издадена на барање на судови, министерства и други владини органи и институции	без надоместок
20.4	Издавање копии од известувања за евидентирана кредитна работа или други документи поднесени за евиденција на кредитни работи со странство, по барање на известувачот или на една од договорните страни	50 денари по страница, но не помалку од 500 денари по барање
20.5	Издавање копии од известувања за упис на евиденциска сметка или други доставени документи, по барање на известувачот	50 денари по страница, но не помалку од 500 денари по барање
20.6	Изготвување и доставување дополнителни податоци, со содржина и деталност различни од јавно достапните податоци, врз основа на барање поднесено до Народната банка	Во зависност од работните часови, од 1.000 до 5.000 денари
<b>21. Паушални трошоци</b>		
21.1	Паушални трошоци за водење постапка за посредување	1.000 денари
21.2	Паушални трошоци за водење прекршочна постапка	1.000 денари

3. Покрај надоместокот на услуги којшто е предвиден со оваа тарифа, Народната банка ги наплатува сите фактички трошоци што ги имала при извршувањето на работите со трети лица.
4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2010, 169/2010, 64/2011, 54/2012 и 74/2012).
5. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**Гувернер  
и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Македонија  
Димитар Богов**